

Максилофацијална хирургија - Писмен, Прашања

1. Dislocatio ad axin кај долна вилица:

- најчест тип, антагонистичка мускулатура, во премоларна или моларна регија и може да доведе до лажна анкилоза
- фрактурите со овој тип дислокација често се отворени интраорално и крепитацијата е чест придружен симптом
- изразен деформитет во вид на лажна прогенија или микрогнатија
- силни интраорални крварења, отворена фрактура и прекин на *a.alveolaris inferior* со хиперсаливација
- ниту еден

2. Dislocatio ad longitudinem кај долна вилица:

- најчест тип, антагонистичка мускулатура, во премоларна или моларна регија и може да доведе до лажна анкилоза
- фрактурите со овој тип дислокација често се отворени интраорално и крепитацијата е чест придружен симптом
- изразен деформитет во вид на лажна прогенија или микрогнатија, причина за постоење два вида дислокации
- силни интраорални крварења, отворена фрактура и прекин на *a.alveolaris inferior* со хиперсаливација
- ниту еден

3. Fractura malle sanata ossis zygomatici настанува како резултат на:

- ненавремено дијагностицирана фрактура и примена на неадекватни РТГ методи
- одложен третман на зигома > 10 дена
- погрешно сраснување на фрагменти
- сите наведени
- ниту еден

4. Guerin фрактура на максила е:

- Le Fort 1
- Le Fort 2
- Le Fort 3
- сите наведени
- ниту еден

5. Rowe и Hayton-Williams хируршки клешти се применува кај:

- мандибуларни кондиларни фрактури
- фрактура на симфизата
- максиларни фрактури
- фрактури на зигоматичен лак
- сите наведени

6. Sjogren SY се јавува во неколку облици:

- перманентен
- примарен и секундарен
- кератоконјуктивитис *sicca*
- симптоматски
- сите се неточни

7. test prashanje

- ttttt
- bbbbbb

8. Анатомската положба на зигоматичната коска овозможува артикулација со кои од наведените коски:

- фронтална коска
- сфеноидална коска
- темпорална коска
- максиларни коски
- сите наведени

9. Артро-мио-оклузопатија или Костенов синдром се однесува на:

- ирадирачка болка
- девијација на максила
- девијација на носен септум
- дисфункција на тмз
- ниту еден

10. Во групата на бактериостатици спаѓаат:

- сулфонамиди
- цефалоспорини
- аминогликозиди
- рифампицин
- полимиксини

11. Во повреди на артикуларниот апарат во лицево-виличната регија спаѓаат:

- ефузија и меко-ткивни повреди
- дислокација на кондилот
- фрактури, дислокации и девијации
- сите наведени
- ниту еден

12. Во првата генерација на цефалоспорни се вбројуваат:

- цефалексин
- цефепим
- цефепирим
- цефтобипрол
- цефтриаксон

13. Во цистични промени на плунковни жлезди спаѓаат: мукоцела

- ранула
- сијалоцела
- мукоцела
- сите наведени
- ниту еден

14. Временскиот тајминг за третман на максиларните фрактури кои се третираат со максило-мандибуларна фиксација со жица, изнесува минимум:

- 2-4 недели
- 4-6 недели
- 7-10 дена
- 6-8 недели
- сите се неточни

15. Глазгов кома скала се вреднува од:

- не постои нумеричка вредност, туку само клиничко искуство
- 6-12 бодовна скала
- 3 до 15 скор
- 1-10
- ниту една

16. Долната вилица се снабдува со крв преку:

- интерна максиларна артерија
- инфериорна алвеоларна артерија
- ментална артерија
- сите наведени
- ниту еден

17. За изолирани (depressed) фрактури на зигоматичниот лак се применува:

- Dingman-ов пристап
- Ivy фиксација
- Gillies-ов пристап и елеватор
- Sauer
- сите наведени

18. Избор за пеницилински алергични пациенти се следниве лекови:

- Clindamycin
- Moxifloxacin
- Metronidazole
- сите се точни
- ниту еден

19. Имунолошко пореметување кое се манифестира на плунковните жлезди е:

- сијалолитијаза
- паротидис епидемика
- MUMPS
- примарен Sjogren SY
- сите се неточни

20. Инцизија за дренажа на дентален абсцес треба доволно да се изведе за да ја опфати само:

- мукозата и субмукозата
- поткожното ткиво со анатомската содржина
- се додека не се најде на крвен сад
- сите се точни
- ниту еден не е точен

21. Кај пациенти алергични на пеницилин се администрира:

- clarithromycin и clindamycin
- пеницилин
- се лекува исклучиво хируршки без антибиотик
- сите се точни
- ниту еден

22. Клиничка презенација на лимфаденопатија најчесто со цервикална и супраклавикуларна локализација и симптоми од типот на ноќно потење, треска >380, замор, слабост упатува на суспектно постоење:

- на спленомегалија
- на хипоалбуминемија
- на Hodgkin лимфом
- на протеинурија
- нефротичен синдром

23. Кои од наведените гранки на тригеминален нерв се почесто зафатени при постоење на тригеминална невралгија:

- максиларен и мандибуларен нерв
- мандибуларен и акцесорен нерв
- офталмикус
- супраорбитален
- ниту еден

24. Кои од наведените клинички знаци и симптоми се поврзуваат со фрактури на зигоматичната коска:

- инфраорбитална парестезија и енофталмус
- инфекција, назална опструкција и девијација на септум
- малооклузија, синуситис и ретробулбарно крварење
- симптом на наочари "бинокл"
- сите наведени

25. Кои од наведените хируршки пристапи се користат за третман на максиларни фрактури:

- вестибуларен пристап
- субцилијарна, инфраорбитална и трансконјуктивална инцизија
- коронален/битемпорален пристап или 'open sky'
- сите наведени
- ниту еден

26. Кои се причини за попречување на создавање коскен калус:

- трауматска хиперемиија
- инфективна хиперемиија
- корозивна хиперемиија
- сите се точни
- ниту еден

27. Кои функционални анатомски алтерации ги среќаваме кај кондиларни фрактури на ТМЗ:

- ипсилатерален предвремен контакт и неможност за максимална интеркуспидација
- ипсилатерална латерогнатија
- ипсилатерална девијација
- лимитирано отворање на уста
- сите наведени

28. Кој од наведените материјали и методи се применуваат кај Ле Форт фрактури на максила:

- биоресорптивни плочки
- биоресорптивни и титаниумски мини плочки
- интраоперативна КТМ и ЗД КТ реконструкција
- сите наведени
- ниту еден

29. Кој од наведените техники се користат за корекција на лингвален френулум во претпротетска хирургија:

- V-Y инцизија
- Z-пластика
- ласер френектомија
- сите се точни
- ниту еден

30. Кој од следниве антибиотици се во групата на беталактамски?

- линкозамини
- хлорамфеникол
- пеницилини
- аминогликозиди
- сите одговори се неточни

31. Кој од следниве техники се применуваат кај пациент со расцеп:

- Schuchardt
- Caldwell-Luc
- двојна Z-пластика, von Langenbeck
- Dal Pont
- Obwegeser, Gilles

32. Која е најчесто применувана доза во терапијата со депопеницилин?

- 80.000 до 160.000 I IE
- 8.000 до 16.000 I IE
- 180.000 до 1.600.000 I IE
- 800.000 до 1.600.000 I IE
- сите одговори се неточни

33. Која е најчесто применувана интравенозна доза на цетриаксон од групата цефалоспирини?

- 2 по 10 mg
- 2 по 1 g
- 2 по 100 mg
- 3 по 1 g
- сите одговори се неточни

34. Кондиларните фрактури на долна вилица можат да бидат:

- унилатерални
- билатерални
- интракапсуларни
- екстракапсуларни
- сите наведени

35. Контраиндикација за сијалографија е:

- хронични воспаленија
- сијалоаденоза
- акутен сијалоаденитис
- цисти
- тумори на плунковните жлезди

36. Лице форма во облик на “панда-животно или ракун”, со билатерална циркум-орбитална ехимоза, присуство на отореа, ринореа и супразигоматична фрактурна

линија на РТГ упатува на суспектна:

- Ле Форт 1 фрактура
- Ле Форт 2 фрактура
- Ле Форт 3 фрактура
- фрактура на краниум
- сите наведени

37. Максиларна фрактурна линија која ги инволвира носните, максиларните и палатиналните коски, инфериорните 2/3 од назален септум, дентоалвеоларната коска и птеригоидните продолжетоци се именува како:

- Ле Форт 1
- Ле Форт 2
- Ле Форт 3
- Guerin фрактура
- ниту еден

38. Максиларниот синус природно се дренира преку:

- среден носен ходник *hiatus semilunaris*
- не се дренира
- ороантрална фистула
- *concha nasalis superior*
- сите се неточни

39. Методата која со помош на контрастно средство се визуелизираат интра и екстрагландуларните изводни каналикуларни системи на плунковните жлезди се нарекува:

- компјутерска томографија без ИВ контраст
- сцинтиграфија
- краниограм
- сијалографија
- сите се неточни

40. Модифицирана радикална вратна дисекција тип 1 подразбира презервација на:

- Аксесорниот спинален нерв
- Нервус вагус и вена југуларис инетрна
- Аксесорниот спинален нерви Вена југуларис интерна
- Стерноклеидомастоидниот мускул и вена југуларис интерна
- мм.стреноклеидомастоидеус

41. Најчест бенигнен тумор на саливарните жлезди е:

- плеоморфен аденом
- амелобластом
- одонтом
- цервикофацијална лимфаденопатија
- ниту еден

42. Најчести видови на инфекции во максилофацијалната регија се:

- целулитис, абсцес и флегмона
- лимфаденитис
- остеомиелитис
- сите наведени
- ниту еден

43. Одонтогените тумори се класифицираат во:

- епителни
- мезенхимални
- мешани
- сите се точни
- ниту еден

44. Одонтогените цисти можат да бидат:

- примарни и секундарни
- инфламаторни и развојни
- хомогени и алогени
- сите се точни
- ниту еден

45. Одонтомот на РТГ снимка тешко можеме да го диференцираме од :

- Одонтогена циста
- Амелобластом
- Остеом
- Анеуризмална коскена циста
- херубизам

46. Остеомиелитис кај возрасни најчесто се јавува во :

- максила
- мандибула
- зигоматична коска
- носни коски
- ТМЗ

47. Остеомиелитис може да биде:

- акутен и хроничен
- прогресивен и хематоген
- рекурентен и мултифокален
- склерозирачки и супуративен
- сите наведени

48. Повреда на a.temporalis superficialis може да настане при:

- изведување инцизија и примена на Dingman-ов метод
- изведување инцизија и примена на Kirschener жица
- изведување инцизија и примена на Pin фиксација
- изведување инцизија и примена на Gillies-ов метод
- ниту еден

49. Првиот оперативен третман кај расцеп на непце се применува:

- пред 9 месеци
- 2-5 години
- 9-18 месеци
- не се третира се до 18 години
- сите се неточни

50. Развојната фаза на дентогена инфекција во прв стадиум на инокулација (едем) трае:

- 5 дена
- 3-7 дена
- 0-3 дена

- не постои фаза на инокулација
- сите се неточни

51. Расцеп на непце претставува:

- *Cheilognathopalatoshisis*
- *Uvuloshisis*
- Хеилопластика
- Палатопластика
- *Palatoshisis*

52. Расцеп на усна и непце се вика:

- *Cheilognathopalatoshisis*
- *Uvuloshisis*
- Хеилопластика
- Палатопластика
- *Palatoshisis*

53. Расцеп на усна, алвеоларен продолжеток и непце, претставува :

- терциерно непце
- *palatoshisis*
- *cheiloshisis*
- примарно непце
- *cheilognatopalatoshisis*

54. Реактивните лимфаденити можат да бидат:

- периостални и интрамембранозни
- фиброгени и халогени
- акутни и хронични неспецифични
- нодуларна и дифузна малигни колагенози
- ниту еден

55. Резистенција која се јавува према пеницилински антибиотици е поради:

- емпириска терапија
- инактивација на антибиотикот под дејство на бета лактамаза
- алкални соли
- цефалоспорински состав
- ниту еден

56. Сијалодохитис претставува:

- некарактеристична положба на нормални плунковни жлезди
- стеноза на саливарниот дуктус на плунковните жлезди
- дилатација на саливарниот дуктус како резултат на епителијална атрофија
- тешка форма на заболувања на плунковните жлезди
- плунковни жлезди кои не поседуваат каналикуларен изводен систем

57. Сијалолитијаза на плунковни жлезди најчесто се манифестира на:

- паротидните жлезди
- сублингвалните
- субмандибуларните
- малите плунковни жлезди
- палатиналните жлезди

58. Сијалолитијаза претставува:

- малигно заболување на плунковни жлезди
- обструктивно заболување на плунковни жлезди
- инфективно заболување на плунковни жлезди
- цистична промена
- ниту еден

59. Синоним за LeFort II фрактура претставува :

- хоризонтална фрактурна линија
- вертикална фрактурна линија
- кранио-каудална
- пирамидална фрактурна линија
- трансверзална фрактурна линија

60. Синоним за флегмона baseos oris е?

- ангина израели
- ангина стрептомицес
- ангина адематеза
- ангина алергика
- сите одговори се неточни

61. Синоним за хоризонтална фрактура која анатомски го одвојува максиларниот алвеолус од скелетот на средна лицева третина претставува:

- Guerin фрактура
- Ле Форт 2
- Ле Форт 3
- сите наведени
- ниту еден
-

62. Слузокожата кај sinus maxillaries chronica се карактеризира со:

- хиперпластична слузокожа која е едематозно и полипозно изменета
- отсуство на слузокожа и полип
- асимптоматски карактеристики
- сите се точни
- ниту еден

63. Со оглед на почетокот и текот на инфекцијата, таа може да биде:

- акутна
- субакутна
- хронична
- рецидивирачка
- сите наведени

64. Специфично заболување е ?

- грип
- туберколоза
- адисонова болест
- уртикарија
- сите одговори се неточни

65. Според локализација, фрактурите на мандибула се делат на:

- трауматски и интензивни фрактури
- симфизни, парасимфизни, фрактури на ангулус и корпус

- фрактури на горен, среден и долен лицев масив
- преаурикуларни и транспаротидни
- ниту еден

66. Според ТНМ класификацијата ТХ означува:

- Нема примарен тумор
- Примарниот тумор неможе да се открие
- Карцином ин ситу
- Голем примарен тумор
- метастатски промени на одделни органи

67. Стандардизираната класификација (1991 год) на вратните дисекции опфаќа:

- радикална дисекција
- модифицирана радикална дисекција
- селективна вратна дисекција
- екстендирана радикална дисекција
- сите се точни

68. Флегмона baseos oris е синоним за продор на инфекција во следниве анатомски простори:

- субмандибуларен, сублингвален, птеригомандибуларен
- субмандибуларен, субментален и сублингвален
- субментален, сублингвален и субмасетеричен
- инфраорбитален, букален, суперфицијален и темпорален
- ниту едно од наведените

69. Формирање на калциумкарбонатни/калциумфосфатни каменчиња во плунковна жлезда, најчесто унилатерално станува збор за:

- сијалоаденитис
- сијалолитијаза
- сијалоаденоза
- функционално способни плунковни жлезди
- сите се неточни

70. Фрактури на горна вилица се делат на:

- Ле форт 1, 2 и 3
- кондиларни фрактури, парасимфизни и симфизни
- латерални фрактури на орбита и големи крила на сфеноидална коска
- фрактури на среден лицев масив
- ниту еден

71. Цефалоспорините се поделени во:

- 1 генерација
- 2 генерации
- 3 генерации
- 4 генерации
- 5 генерации

72. Ширмеров тест се користи како дијагностички критериум типичен за:

- СИДА
- капиларно крварење од под на уста и лингвална артерија
- детекција на орален карцином

- Сјогрен синдром
- контрастна сијалологија



Максилофацијална хирургија - Писмен, Студија

1. Kustmaul - ово дишење е карактеристично за една од наведените состојби
2. Адекватен оперативен третман на големи цисти во максилата е:
3. Акутно гнојно воспаление на максилариот синус се нарекува:
4. Витаминот К В 12 и рибофлавиноот се синтетизираат во :
5. Воспаление е :
6. Вродена циста е :
7. Дифузно воспаление во меките ткива е :
8. Една од наведените состојби не претставува индикација за радикална операција на максилариот синус по Caldwell- Luc
9. За дијагностика на брахиогена фистула и синус покрај клиничкиот преглед се користат и :
10. За најдобра визуелизација на паназалните шуплини и cavum nasi најчесто користена РТГ метода е :
11. Инфекцијата во сублингуалниот простор настанува од ?
12. Кај пациенти со хроничен сиалоадениот на субмандибуларната плунковна жлезда, пропратен со сиалолитијаза и чести егзацербации, адекватен третман е :
13. Кои од наведените структури се наоѓаат во субмандибуларната жожа?
14. Кои од следниве антибиотици спаѓаат во макролидната група?
15. Кој е најчесто застапен имуноглобулин во серумот?
16. Која е инциденцата на саливарните тумори во сублингуалните жлезди?
17. Која од наведените синдроми вклучува испад во плунковните жлезди
18. Која од следните состојби е индикација за марсупиелитизација?
19. Која фаза од општата анестезија се нарекува "хируршка" ?
20. Крајна фаза на коагулација претставува :
21. Крушковидно просветлување на ретро алвеоларна ртг снимка помеѓу максилариот латерален инцизит и каниноот е :
22. Назначи кој е најфреквентен тип на тумор на саливарни жлезди
23. Назоалвеоларната и глобуломаксиларната циста спаѓаат во групата на:
24. Назопалатинална циста рентгенолошки се карактеризира со :
25. Најдобар третман на анаеробните инфекции е со?
26. Оперативната метода по Caldwell-Luc е наменета за операција на :
27. Оправдан хируршки зафат кај плеоморфен аденом во површен лобус на паротидната жлезда претставува
28. Пациент со тешка инфекција од одонтогено потекло има периорбитален едем, проптоза и пареза на третиот, четвртиот и шестиот кранијален нерв, диференцијално

дијагностички се работи за :

29. При воспаление на кавернозниот синус воспалението се шири од лицевата регија по :

30. При екстирпација на субмандибуларната плункова жлезда, резот се сместува околу 2 cm под basis mandibulae заради

31. При инфекција на птеригомандибуларен простор се јавува тризмус, кој се резултира од афекција на :

32. При инфекција на птеригомандибуларен простор се јавува тризмус кој е резултат на иритација на :

33. При оперативно отстранување на цисти во максила со палатинален пристапо најчесто се користат резови по :

34. Развојни одонтогени цисти се :

35. Саливарните цистични промени може да се очекуваат при

36. Сиалографија е контраиндицирана кај две од наведените состојби:

37. Според на ескудатот воспалението може да биде:

38. Терапија на акутни воспаленија на плунковите жлезди подразбира

39. Тиреоглосната циста е најчесто локализирана ?

40. Третманот на епидермоидните цисти се состои од :

41. Тризмус од дентално потекло е последица на инфекција на еден од слените анатомски простори :

42. Халотенот претставува :

43. Хематокритот претставува процентуален однос меѓу:

44. Циста која го загрозува континуитетот на мандибулата е индикација за операција :

45. Цистите имаат:

46. Што од наведеното не е дел на рефлексниот лак?

Максилофацијална хирургија - Устен

1. N.trigeminus e :
2. Билатерална фрактура на мандибулата во ментална регија е ургентна состојба поради :
3. Во кој од наведените случаи на забот не мора да се извади иако се наоѓа во фрактурна линија?
4. Доминатни симптоми кај миофацијалниот болен дисфункционален симптом (М.Б.Д.С.) се:
5. Еден од симптомите не е вообичаен кај парезата на фацијалниот нерв:
6. За дефинитивен третман на скршениците на долната вилица може да се употреби и сплентот по:
7. Индикација за остеосинтеза на скршеница на телото на долната вилица претставува:
8. Индикација за остосинтеза при скршеници на долната вилица се :
9. Индикација за трахеотомија е?
10. Инфламација на ducus-от на саливарните жлезди е :
11. Испад на функцијата на n. facialis од периферен тип ги зафаќа следните гранки :
12. Кај билатерални скршеници на colum mandibule постои:
13. Кај еднострани скршеници на colum mandibulae постои неможност на движење на мандибулата на здравата страна поради пореметена функција на:
14. Каков ефект има апликацијата на хидрокортизонот кај артритичните промени на ТМЗ ?
15. Каков според својата функција е n . hypoglossus >
16. Карцином на долната усна е најчесто застапен ?
17. Карцином на максилофацијалната регија се класифицира по ?
18. Кои од наведените симптоми се карактеристични за М.Б.Д.С. :
19. Кои се методите за репозиција при скршеница на зигоматичната коска?
20. Кој е најчест тип на саливарна патологија кај деца?
21. Кој од наведените клинички симптоми не е типичен за сиалoadенитис?
22. Кој од наведените тумори не е од чисто епително ткиво?
23. Кој се најчести саливарни неоплазми кај деца?
24. Која од наведените состојби не е симптом при скршеница на зигоматичната коска?
25. Колкав е процентот на просечно очекувани вратни метастази кај малигни тумори од саливарно потекло ?
26. Координација на движењето се одвива преку:
27. Малигните тумори на усната, оралната празнина и орофаринксот се застапени во однос на сите малигни тумори ?

28. Медикаментозна терапија на неуралгија на тригеминалниот нерв се спроведува со таблети:
29. Најдобра рендгенолошка проекција за евалуација на фрактурите на средниот лицев масив е :
30. Најмала форма е следната :
31. Најфреквентен тип на тумор на локалитети на малите плунковни жлезди е :
32. Најчесто применувана оперативна метода во терапија на карцином на долна усна е?
33. Најчесто сутурите од рани на главата и вратот се вадат на кој ден ?
34. Невралгијата на n. glossopharyngeus се одликува со болки во :
35. Неуралгијата на n. trigeminus се карактеризира со:
36. Пареметар за успешност во третман на малигни оболувања е:
37. Парестезија е најчест симптом при фрактура на :
38. Пациент се јавува на лекар со луксација на левиот мандибуларен кондил која настанала пред 12 часа. Мануелната репозиција е неуспешна поради спазам:
39. Пациент со скршеница на базата на черепот не е во можност да го задвижи едниот очен булбус латерално. Ова се должи најверојатно на повреда на која структура?
40. Под "Blow out" фрактура се подразбира :
41. Пореметување на сензибилитетот во вид на парестезии во инервационото подрачје на n. infraorbitale е можно при една од наведените состојби:
42. Предканцерозни состојби на карцином на долна усна се :
43. При изведување на трахеотомија, отворот на трахеата се сместува на која трахеална рскавица:
44. Процесот по заздравување на скршениците во зависност на потеклото на калусот, се одвива со создавање на :
45. Радиотерапија се изразува во мерна единица?
46. Само една од наведените рентгенографи не е погодна за иследување на трауматски промени на долната вилица ?
47. Со привремена имобилизација при скршениците се овозможува:
48. Функционална дисекција на врат е метода на празнење на лимфните жлезди на врат со сочувување на :
49. Хемостаза со дигитална компресија врз a. carotis communis се изведува со притисок врз:
50. Цистичните формации во медијалната линија на вратот најчесто се остатоци од: